

Прашањето за приемот на Македонија во НАТО изминативе деновиве им беше централно на најголем број македонски стопанственици. Најзагрижени се оние чии компании котираат на Берзата. Без разлика што навидум не постои економска оправданост за тоа што ѝ се случува на Македонската берза во овој период, непобитен е фактот дека постои неизвесност.

Актуелната политичка ситуација во земјава како да ги подисплаши и инвеститорите, кои не само што се воздржани во купувањето акции, туку некои од нив почнаа да ги продаваат и да го напуштаат пазарот.



Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

НА ДОМАШНИТЕ АКЦИОНЕРСКИ ЗА ДА ЗАРАБОТАТ



БАНКИТЕ ЛИДЕРИ ПО ПРОФИТАБИЛНОСТ ВО ЗЕМЈАВА

ФИРМИТЕ "ПЕЧА ЦЕНИТЕ НА АКЦИ

И покрај "солените" профити кои ги остваруваат домашните акционерски друштва, во моментот на Берзата владее намалување на цените на акциите. Според берзански аналитичари, последица е исклучително политичката неизвесност.

Колку за споредба, наспроти падот на цените на акциите, вкупната добивка на компаниите кои котираат на Македонската берза е зголемена за фантастични 125 проценти во однос на 2006 година.

По сè изгледа, постоењето на галопирачка инфлација во земјава предизвика силни шокови само кај граѓаните. Интересно, кај најголем дел од компании тaa нема големо влијание врз финансиските резултати.

БЕРЗАТА ПРВА НА УДАР

Во деновите пред Самитот во Букурешт Македонската берза се покажа како институција која е прва на "удар" и може да биде загрошена од ова отворено прашање.

Економските експерти оценија дека поради актуелната политичка ситуација, не само Берзата, туку и вкупната економија ослабе поради неизвесноста за тоа каква ќе биде политичката разврска за земјава.

Какви ќе бидат околностите околу

влезот во НАТО? Со ова прашање деновиве се будеа голем број македонски стопанственици, пред сè, оние чии компании котираат на Берзата. Иако навидум не постои економска оправданост за тоа што ѝ се случува на Македонската берза во овој период, непобитен е еден факт - неизвесноста е огромна поради ова отворено прашање на Македонија.

Исплашени од актуелната политичка ситуација во земјава, инвеститорите не само што се воздржани во купувањето акции, туку некои од нив и ги продаваат и почнаа да го напуштаат пазарот. Сепак, аналитичарите веруваат дека оваа ситуација ќе се стабилизира.

"Кога ќе почнат овие проблеми да се решаваат, особено по разрешницата на прашањето со НАТО, инвеститорите ќе се охрабрат. Сè дотогаш Македонија ќе трпи негативни последици врз цените на акциите", оценуваат берзанските експерти.

Тие се оптимисти и се убедени дека потоа дефинитивно ќе може да се очекува дека берзанскиот пазар ќе се стабилизира и цените на акциите ќе почнат да растат.

На прашањето што ќе се случува доколку цените на акциите продолжат да се намалуваат, експертите велат дека Берзата нема да се затвори, но земјава ќе биде заобиколена, како инвестициска дестинација. Како и да е, сите берзански играчи добро знаат дека во овие моменти е многу важно да знаеме како

И "ЛОТАРИЈА" МЕЃУ ЗАГУБАРИТЕ

Дека во земјава сè е можно најдобар пример е и фактот што меѓу компаниите со најлоши финансиски резултат во минатата година се вбројува и "Лотарија на Македонија". Додека секаде во светот лота-

надворешните инвеститори не анализираат, какви се нивните проценки и прогнози.

Балканот е многу мал за да нема прелевање на случувањата на берзите. Намалувањето на цените на акциите на една берза повлекува одредени случувања на другите берзи. По сè изгледа, се покажа дека Македонската берза е една од најнестабилните во регионот. А одамна е познато дека капиталот се сели низ регионот како резултат на "мирисот" на парите кој странските инвеститори добро го познаваат.

Берзанските аналитичари велат дека и покрај поизразеното повлекување на странските инвеститори од Македонската берза не станува збор за некаква сериозна пресвртница на нашиот Пазар на капитал, бидејќи прометот со акции е мал. Генерално, она што сега се случува на македонската Берза веќе го поминале берзите во Хрватска и во Србија.

И ДРУШТВА НЕ ИМ ПРЕЧИ ИНФЛАЦИЈАТА



НАМАЛЕНИОТ ОБЕМ НА БЕРЗАТА ГИ НАМАЛУВА И СТОПАНСКИТЕ АКТИВНОСТИ

Како и да е, некои берзански аналитичари објаснуваат дека за време на вакви случувања е можно инвеститорите да ги напуштат акциите од една компанија и да го врзат капиталот за недвижности. Тогаш се случува тренд на зголемување на цените на недвижностите и намалување на цените на акциите.

ПРОФИТИ

Според досега објавените неревидирани биланси на успех за 2007 година, најуспешен сектор во земјава, како и во претходните години е банкарскиот. Високите профити на

ЛАТ" И КОГА ИТЕ ПАЃААТ

риите се екстра профитабилни дејности и пливаат во пари, кај нас "Лотаријата" отиде во минус. До тоа дојде и со "државна" помош, откако "Лотарија на Македонија" не ги обнови дозволите за организирање општи игри на среќа, забележа минусно салдо од околу 11 милиони денари. Па, така од три милиони денари профит во 2006 година, "Лотарија" минатата година ја заврши со загуба од 7,8 милиони денари.

банките доминираат во однос на фирмите од другите сектори.

На пример, Комерцијална банка минатата година оствари добивка од повеќе од една милијарда денари, што е за една третина повеќе отколку во 2006 година. Од банката соопштија дека главна причина за поголемата добивка се зголемените приходи од камата за речиси 40 отсто, што е резултат на порастот на кредити за фирмите од 37 отсто и за населението од 34 отсто.

Ист е случајот и кај Стопанска банка - Битола. Оваа банка лани ја зголеми добивката за 58 милиони денари, на 257 милиони денари. Меѓу рекордерите во висината на добивката е и Инвестбанка од Скопје, која пријави профит поголем дури за 300 отсто. Минатата година оваа банка оствари добивка од 250 милиони денари. Сепак, повеќе од евидентно е што во Македонија сè уште недостасуваат странски банки, кои можат да им бидат конкуренција на големите во земјава. Неодамнешниот влез на странски капитал кај некои банки не покажа многу поволен резултат во нивното работење.

Банките кои традиционално соработуваат со големите компании имаат еден вид монопол во однос на помалите играчи на пазарот, бидејќи инфлацијата на глобално ниво предизвикува силни шокови кај другите компании, но таа нема големо влијание врз финансиските резултати на банките.

Како по некое непишано правило, континуиран пораст на добивката има и кај шпедитерските компании, а во позитива се дел од фирмите од градежништвото, црната металургија, фармацевтијата и нафтената индустрија. Лани "Фершпед" и "Макошпед" ги зголемија своите профити за 23 отсто и изнесуваат 189 милиони, односно 140 милиони денари.

"Реплек", на пример, пресмета пораст на добивката за речиси 90 милиони денари.

Колку за илустрација, добри пари можат да се направат и во градежништвото. Во овој сектор најголем профит од 339 милиони денари има скопски "Гранит".

Но, не е сè така розово во домашната економија. Дека на сите фирми не им цветаат рози, покажува и примерот на Тутунскиот комбинат од Прилеп, кој е во загуба од 569 милиони денари. Тука некаде според негативниот биланс е и градежното претпријатие "Маврово", со загуба од 132 милиона денари.

Изненадувачки, но и компаниите од пекарско-мелничката индустрија, исто така, се во загуба. Според нивните први луѓе, причините се наоѓаат во поскапувањето на пченицата. "Жито Лукс" пријави загуба од 26 милиони денари, што за волја на вистината е помалку од 115 милиони денари во 2006 година.

Од најголемиот производител на леб во државава, "Жито Лукс", изјавија дека и покрај неповолните пазарни услови во светски рамки, кои предизвикаа драматично зголемување на цената на пченицата, преземените мерки за реструктурирање, подобро ангажирање на ресурсите и рационализацијата на трошоците во изминатите години доведоа до подобрување на финансиските резултати".

Во минус од 22,5 милиони денари е и конкурентската "Жито Вардар". Менаџментот на "Жито Вардар" очекува да продолжат зголемувањето на цената на пченицата и негативното влијание врз целата индустрија.

ProMedia
hpstore
ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi,
telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner

tel. 02/ 3215980

ProMedia